



## Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 29 јуни 2018 година

### Соопштение за печат

#### Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците<sup>1</sup>: мај 2018 година

- Просечната каматна стапка на вкупните кредити во мај 2018 година бележи месечно намалување од 0,04 п.п. и изнесува 5,61%, додека просечната каматна стапка на вкупните депозити се задржа на нивото од претходниот месец и изнесува 1,46%.
- Просечната каматна стапка на новоодобрените<sup>2</sup> кредити во мај оствари минимален месечен пад од 0,01 п.п. и се сведе на 4,93%, додека просечната каматна стапка на новопримените депозити се зголеми за 0,33 п.п. и изнесува 1,43%.

Табела 1. Каматни стапки на вкупните и на новите кредити и депозити

	5.2017	6.2017	7.2017	8.2017	9.2017	10.2017	11.2017	12.2017	1.2018	2.2018	3.2018	4.2018	5.2018
во % на годишно ниво													
<b>Вкупни кредити</b>	<b>6.01</b>	<b>5.98</b>	<b>5.95</b>	<b>5.93</b>	<b>5.89</b>	<b>5.86</b>	<b>5.82</b>	<b>5.73</b>	<b>5.72</b>	<b>5.70</b>	<b>5.67</b>	<b>5.65</b>	<b>5.61</b>
Корпоративен сектор	5.55	5.49	5.45	5.42	5.36	5.31	5.25	5.14	5.12	5.09	5.03	5.01	4.96
Домаќинства	6.53	6.51	6.49	6.48	6.46	6.43	6.40	6.38	6.37	6.36	6.35	6.33	6.29
<b>Новоодобри кредити</b>	<b>5.53</b>	<b>5.21</b>	<b>5.38</b>	<b>5.18</b>	<b>5.06</b>	<b>5.09</b>	<b>5.10</b>	<b>4.88</b>	<b>5.13</b>	<b>4.98</b>	<b>4.92</b>	<b>4.94</b>	<b>4.93</b>
Корпоративен сектор	5.39	5.02	5.17	4.96	4.74	4.84	4.89	4.72	4.96	4.56	4.61	4.51	4.59
Домаќинства	5.77	5.69	5.73	5.68	5.78	5.55	5.52	5.35	5.50	5.60	5.56	5.59	5.57
<b>Вкупни депозити</b>	<b>1.58</b>	<b>1.56</b>	<b>1.52</b>	<b>1.51</b>	<b>1.52</b>	<b>1.52</b>	<b>1.52</b>	<b>1.51</b>	<b>1.51</b>	<b>1.50</b>	<b>1.48</b>	<b>1.46</b>	<b>1.46</b>
Корпоративен сектор	2.02	2.02	1.87	1.82	1.96	1.93	1.91	1.76	1.77	1.72	1.69	1.71	1.69
Домаќинства	1.52	1.50	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.45	1.43	1.43
<b>Новопримени депозити</b>	<b>1.44</b>	<b>1.46</b>	<b>1.16</b>	<b>1.25</b>	<b>1.34</b>	<b>1.38</b>	<b>1.26</b>	<b>1.29</b>	<b>1.36</b>	<b>1.57</b>	<b>1.47</b>	<b>1.10</b>	<b>1.43</b>
Корпоративен сектор	1.14	1.22	0.96	1.03	1.20	1.03	0.98	1.02	0.95	1.42	1.08	0.68	1.39
Домаќинства	1.61	1.64	1.35	1.45	1.51	1.73	1.57	1.57	1.61	1.71	1.79	1.46	1.48

Извор: НБРМ.

#### 1. Каматни стапки на корпоративниот сектор<sup>3</sup>

Во мај, каматната стапка на вкупните кредити одобрени на корпоративниот сектор бележи месечно намалување од 0,05 п.п. Месечното надолно поместување кај оваа категорија е резултат на намалувањето кај сите нејзини компоненти: каматните стапки на денарските кредити со и без валутна клаузула (за 0,09 п.п. и 0,05 п.п., соодветно) и на каматната стапка на кредитите во странска валута (за 0,03 п.п.).

<sup>1</sup> Под „каматна стапка“ се подразбира пондерирана просечна каматна стапка искажана во проценти на годишно ниво. За подетално објаснување види методологија <http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani-kamatni-stapki-na-bankite-i-stedilnicite-nova-metodologija-od-januari-2015-godina.aspx>



<sup>2</sup> Во однос на каматните стапки на новоодобрените кредити/новопримените депозити се карактеристични променливи движења. Ваквите движења на каматните стапки произлегуваат од промени на обемот на новите депозити/кредити (којшто од месец во месец може позначително да се менува), како и од новодоговорената каматна стапка.

<sup>3</sup> За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор се однесува на нефинансиските институции (јавни и останати).





## Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

Споредено на годишна основа, оваа каматна стапка забележа намалување од 0,59 п.п.



Извор: НБРМ.

- Каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор во текот на мај, споредено на месечна основа, се зголеми за 0,08 п.п. и изнесува 4,59%. Нагорната месечна промена се должи на зголемувањето на каматната стапка на денарските кредити без валутна клаузула (за 0,26 п.п.), во услови на пад на каматните стапки на кредитите во странска валута и денарските кредити со валутна клаузула (за 0,33 п.п. и 0,31 п.п., соодветно). Во споредба со мај 2017 година, оваа каматна стапка е намалена за 0,80 п.п.



Извор: НБРМ.



- Просечната каматна стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор во мај бележи месечно намалување од 0,02 п.п. и изнесува 1,69%. Притоа, падот на месечна основа произлегува од намалувањето на каматните стапки на денарските депозити без и со валутна клаузула (за 0,05 п.п. и 0,03 п.п., соодветно), при раст на каматната стапка на депозитите во странска валута (за 0,02 п.п.). Каматната стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор, во споредба со истиот месец од минатата година е пониска за 0,33 п.п.



## Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

- По намалувањето на просечната каматна стапка на новопримените депозити<sup>4</sup> на корпоративниот сектор во април, во мај 2018 година таа се зголеми за 0,71 п.п. и изнесува 1,39%. Зголемувањето е резултат на сите компоненти во рамки на оваа категорија: каматните стапки на денарските депозити со и без валутна клаузула, како и на каматната стапка на девизните депозити (за 0,88 п.п., 0,52 п.п. и 0,31 п.п., соодветно). Споредено на годишна основа, оваа каматна стапка е повисока за 0,25 п.п.

### 2. Каматни стапки на домаќинствата<sup>5</sup>



Извор: НБРМ.



- Во споредба со минатиот месец, каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата во мај е намалена за 0,04 п.п. и изнесува 6,29%. Надолната месечна промена кај оваа категорија се должи на намалувањето кај сите нејзини компоненти: каматната стапка на денарските кредити без валутна клаузула (за 0,07 п.п.), како и каматните стапки на денарските кредити со валутна клаузула и девизните кредити (за 0,03 п.п. и 0,01 п.п., соодветно). На годишна основа оваа каматна стапка бележи пад од 0,24 п.п.
- Просечната каматна стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата во мај изнесува 5,57%, при евидентирано месечно намалување од 0,02 п.п. Притоа, падот кај оваа категорија произлегува од намалувањето на каматните стапки на девизните кредити и денарските кредити со валутна клаузула (за 0,15 п.п. и 0,09 п.п., соодветно), додека каматната стапка на денарските кредити без валутна клаузула остана иста. Кај оваа каматна стапка е забележано намалување од 0,20 п.п. на годишна основа.

<sup>4</sup> Во графиконот којшто се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на корпоративниот сектор, прекилот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од корпоративниот сектор.

<sup>5</sup> За потребите на ова соопштение, домаќинствата опфаќаат: физички лица, самостојни вршители на дејност и непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата.



## Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика



Извор: НБРМ.

- Просечната каматна стапка на вкупните депозити од домаќинствата во мај, како и во април се задржа на нивото од 1,43%. Каматната стапка на вкупните депозити на домаќинствата е пониска за 0,09 п.п., во споредба со истиот месец од минатата година.
- Во мај, просечната каматна стапка на новопримените депозити<sup>6</sup> од домаќинствата изнесува 1,48%, што претставува месечно зголемување од 0,02 п.п. Споредено на годишна основа, оваа каматна стапка е пониска за 0,13 п.п.

<sup>6</sup> Во графиконот којшто се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на домаќинствата, прекинот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од домаќинствата.



**Народна банка на Република Македонија  
Дирекција за статистика**

\*\*\*

**Придружни информации**

Временски серии податоци: годишни, квартални и месечни податоци за пондерираните каматни стапки на банките и штедилниците [http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani kamatni stapki na bankite i stedilnicite nova metodologija od januari 2015 godina.nspх](http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani-kamatni-stapki-na-bankite-i-stedilnicite-nova-metodologija-od-januari-2015-godina.nspх)

Методолошки појаснувања: [http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani kamatni stapki na bankite i stedilnicite nova metodologija od januari 2015 godina.nspх](http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani-kamatni-stapki-na-bankite-i-stedilnicite-nova-metodologija-od-januari-2015-godina.nspх)

Следни објавувања: Календар на објавување податоци  
[http://nbrm.mk/kalendar na objavuvanje na podatoci.nspх](http://nbrm.mk/kalendar-na-objavuvanje-na-podatoci.nspх)

Месечни податоци за каматните стапки: 31 јули 2018 година (референтен пресек заклучно со јуни 2018 година).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: [contact.statistika@nbrm.mk](mailto:contact.statistika@nbrm.mk) или на телефонскиот број 02 3215 181 локал 116 (или 112/ 110/ 108).